



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 10 ноември 1988  
Скопје  
Број 44      Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

790.

Врз основа на член 9, став 3 и член 10, став 2 од Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77 и 3/85), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО ПОЛЗА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Висината на придонесот на влезници за приредби што се наплатуваат во полза на Црвениот крст на Македонија да изнесува 5% од вредноста на билетот.

#### Член 2

За време додека трае Неделата за борба против туберкулозата, Неделата за борба против ракот и Неделата на Црвениот крст, за секој продаден патнички билет во меѓумесен и меѓународен воздушен, железнички и автобуски промет, како и на поштенските пратки од внатрешен промет да се наплатува во полза на Црвениот крст на Македонија следниот износ:

а) За секоја патничка карта до 2.000 дин.	100 дин.
За секоја патничка карта од 2.000 до 3.000	150 дин.
За секоја патничка карта од 3.000 до 5.000	200 дин.
За секоја патничка карта од 5.000 до 10.000	300 дин.
За секоја патничка карта над 10.000	500 дин.

б) На сите поштенски пратки 50% од номиналната вредност на поштенската марка што се користи за пратките до 20 грама.

#### Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на придонесот од влезници за приредби што се наплатува во корист на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/87 и 19/87).

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1901/1  
20 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

791.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87 и 29/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општина Крушево, во износ од 87.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28. II. 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Крушево и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2202/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

792.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Кратово, во износ од 67.500.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28. II. 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Кратово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2201/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

793.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87 и 28/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш, во износ од 90.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2196/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

794.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

##### Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди во 1988 година се доделуваат средства на општината Битола, во износ од 1.500 милиони динари, и тоа:

- 1.000 милиони динари — без обврска за враќање; и
- 500 милиони динари во вид на бескаматен кредит со рок на враќање од 5 години.

##### Член 2

Средствата на солидарноста од член 1 на оваа одлука Собранието на општината ќе ги распореди според критериумите што ќе ги утврди, а под условите од член 1 на оваа одлука.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2103/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

795.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА

##### Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 11/88, 19/88, 33/88, 35/88 и 39/88), во член 2, точка 10 износот „25.000“ се заменува со износот „30.000“, а во точка 13 износот „10.000“ се заменува со износот „5.000“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2153/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

796.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 49/87 и 28/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за користење на средства од Постојаната буџетска резерва на СР Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 31/88, зборовите „31 октомври 1988 година“ се заменуваат со зборовите „31 јануари 1989 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2195/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

797.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 28/88), и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА  
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ  
БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА**

#### Член 1

Во Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87 и 28/88), се вршат следниве измени на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во раздел 63 — Други обврски на Републиката, позиција 595 konto 433 — Надоместок на дел од каматите на кредитите за определени намени, износот „2.500.000.000“ се заменува со износот „1.000.000.000“; позиција 596 konto 433 — Учество на Републиката во покривањето на курсни разлики, износот „9.867.000.000“ се заменува со износот „4.867.000.000“; позиција 597 konto 433 — Регреси на камати по селективна програма износот „14.450.000.000“ се заменува со износот „10.950.000.000“; позиција 604 konto 435 средства за премостување на разлики меѓу роковите за упис на заеми и пласмани на средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини, се брише.

2. Во разделот 65 Средствата за резервите, позиција 628 konto 488 Тековната буџетска резерва, износот „2.694.796.000“ се заменува со износот „4.694.796.000“, и позиција 629 konto 488/1 Средства за усогласување на личните доходи согласно со Општествените договори на вработените, износот „22.200.000.000“ се заменува со износот „30.200.000.000“.

3. Во раздел 29 Републичка геодетска управа, позиција 313 konto, 418 Трошоци за извршување на премејот, износот „700.000.000“ се заменува со износот „790.000.000“;

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2187/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

798.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА  
НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ  
ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**

Во Одлуката за висината на таксите за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини („Службен весник на СРМ“ бр. 19/88 и 31/88), во точка 1, потточка 2 под а) износот „20.000“ се заменува со износот „30.000“, во потточка 2 под б), износот „10.000“ се заменува со износот „15.000“.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2163/1  
5 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

799.

Врз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 26 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 31 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ  
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ  
ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА  
СР МАКЕДОНИЈА**

1. Износот на дневницата на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојување поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работни тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ и претседателите на соборите изнесува 21.000 динари.

2. Износот на дневницата за службени патувања на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и на раководните работници што ги назначува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ изнесува 21.000 динари.

3. Доколку на службеното патување имаат трошоци за ноќевање, по приложена сметка, се признаваат во целост трошоците за сместување, освен за хотел од Де лукс категорија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 1844/1 од 7 јуни 1988 година.

5. Оваа одлука влегува во сила од 1 ноември 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-3073/1  
31 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Томе Дракулевски, с. р.

800.

Врз основа на член 26, а согласно член 29 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 31 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 150.000 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 1843/1 од 1 јуни 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 ноември 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-3072/1  
31 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Томе Дракулевски, с. р.

801.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и врз основа на член 14 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 59 став 1 алинеја 4 од Правилникот за самоуправното уредување на односите во стекнувањето, распоредувањето на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во ИГМ „Еленица“ во Струмица, донесен со референдум на 14 октомври 1986 година, во време на важењето, не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и дека бил во спротивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

2. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 65 став 2 и член 66 став 1 алинеја 4 од Правилникот за самоуправно уредување на односите во стекнувањето, распоредувањето на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во ИГМ „Еленица“ во Струмица, донесен со референдум на 30 јуни 1987 година и

б) член 15 од Правилникот за стимулирање на квантитативното и квалитативното извршување на работите и работните задачи и спаување на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисциплина на работниците во ИГМ „Еленица“ во Струмица, донесен со референдум на 26 февруари 1986 година.

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-1962/3, донесена од Работничкиот совет на Работната организација ИГМ „Еленица“ во Струмица на 1 јуни 1986 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

5. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Струмица пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите означени во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука, затоа што не биле во согласност со Уставот на СР Македонија, односно биле во спротивност со Законот за здружениот труд

6. На седницата Судот утврди дека во член 59 став 1 алинеја 4 од Правилникот од 1986 година е предвидено ако против работникот се поведе дисциплинска постапка и му биде изречена дисциплинска мерка да го губи стимулот за редовност и дисциплина. Понатаму, Судот утврди дека Правилникот престанал да важи со донесување на нов правилник на 30 јуни 1987 година и дека во членот 66 став 1 алинеја 4 на овој правилник ова прашање го регулира на идентичен начин.

Според член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето со општествените средства што со својот и општествениот мичат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, а согласно членовите 148 и 154 од Законот за здружениот труд за повредите на работните обврски работникот одговара дисциплински и материјално.

Од означените одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека дисциплинската одговорност за повреда на работните обврски не може да биде основ за ограничување на правото на работникот да учествува во распределбата на средствата за лични доходи оразмерно на неговиот придонес и резултатите од трудот утврдени според критериумите во самоуправниот општ акт, вклучувајќи го и делот што се остварува по основ на стимулативно наградување

Со оглед на тоа што во член 59 од Правилникот од 1986 година и член 66 став 1 алинеја 4 од Правилникот од 1987 година е предвидено работникот да го губи стимулативниот дел од личниот доход што би го остварил сразмерно на неговиот придонес и резултатите од трудот, ако против него е поведена дисциплинска постапка и му е изречена дисциплинска мерка, Судот утврди дека тие одредби не се во

согласност со означениот член од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

7. На седницата, Судот, исто така, утврди дека во член 65 став 2 од Правилникот од 1987 година е предвидено Работничкиот совет со своја одлука да го утврдува стимулативниот дел за редовност и дисциплина предвиден во ставот 1 на овој член.

Согласно член 438 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со референдум, покрај другото, одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 65 став 2 од Правилникот е предвидено висината на стимулативниот дел за редовност и дисциплина да ја одредува работничкиот совет со своја одлука, а не работниците со референдум, Судот утврди дека овој член е во спротивност со член 438 став 1 од Законот за здружениот труд.

8. Судот понатаму, утврди дека во член 15 од Правилникот, донесен на 26 февруари 1986 година, работникот, кој го губи стимулирањето за спазување на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисциплина, ја губи и премијата за редовност од соодветниот правилник во кој е предвидено таквото наградување.

Согласно членовите 17, 18 и 19 од Правилникот оценка за тоа дали работникот ги исполнува условите за добивање на стимулот поодделно за секој критериум даваат непосредните раководители, а конечно потврдување на налозите на сите работници ги врши комисија.

Според мислењето на Судот, од уставното начело за распределба според трудот произлегува дека непочитувањето на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисциплина не може да биде основ за намалување на личниот доход на работникот по основ на редовно искористување на работното време.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 15 од Правилникот е предвидено работникот да ја губи премијата за редовност и дисциплина, затоа што претходно го изгубил стимулативниот дел за спазување на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисциплина, Судот утврди дека тој не е во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

9. Судот понатаму утврди дека оспорената одлука на Работничкиот совет, донесен на 1 јуни 1986 година, престанала да важи на 10 мај 1988 година, со донесување на Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за квантитативно и квалитативно извршување на работите и работните задачи и спазување на ХТЗ мерките и техничко-технолошката дисциплина.

Со оглед на тоа што во текот на постапката оспорената одлука престанала да важи Судот не наоѓа причини за оценување на нејзината уставност и законитост во време на важењето.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.

У. бр. 143/88  
5 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

802.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 1 и 2 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 19 став 2 точка 7 од Законот за адвокатурата и другите видови правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Собранието на СР Македонија е должно во рок од шест месеци од доставувањето на оваа одлука да ја уоогласи со Уставот на СР Македонија одредбата од Законот означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 287/85 од 27 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 210 став 3 и член 281 став 2 од Уставот на СР Македонија.

5. На седницата Судот утврди дека во член 19 став 2 точка 7 од Законот за адвокатурата и другите видови правна помош, како еден од условите за вршење адвокатура, е предвидено лицето што бара да се бави со адвокатура да е морално-политички подобно за вршење адвокатура.

6. Со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија на секој граѓанин му се гарантира достапност на секое работно место и функција во општеството под еднакви услови, а со член 281 став 2 од Уставот морално-политичката подобност е предвидена како услов за вршење на судската функција во редовните судови. Во оваа ниту во други одредби од Уставот не е предвидена можност со закон или самоуправен општ акт да се предвиди морално-политичката подобност како услов за вршење други функции, работи и работни задачи, позив или занимање.

Од означените уставни одредби произлегува дека предвидувањето на морално-политичката подобност како услов за вршење определено занимање нема основ во Уставот освен за вршење определени функции изречно утврдени во него. Со оглед на тоа што означената законска одредба ја предвидува морално-политичката подобност како услов за вршење на адвокатура што е надвор од случаите утврдени со Уставот, Судот смета дека со тоа се ограничува уставното начело за достапноста на секое работно место и функција во општеството на секој граѓанин под еднакви услови.

Норади тоа Судот утврди дека член 19 став 2 точка 7 од Законот за адвокатурата и другите видови правна помош не е во согласност со наведените уставни одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 287/85  
13 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

245.

Брз основа на член 116 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 10/83, 43/85, 50/87 и 27/88), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, на заедничката седница на сите собори, одржана на 1 ноември 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат видовите и износите на учеството на корисниците во трошоците при користењето на здравствена заштита, корисниците кои се ослободуваат од учеството, валоризацијата и местото и начинот на плаќање на учеството и други прашања од значење за спроведување на Одлуката.

## Член 2

Корисниците учествуваат во трошоците при користење на здравствена заштита и тоа за:

1. лекови 700 динари, по издаден рецепт;
2. секој специјалистички лекарски преглед (освен кај лекар специјалист од општа медицина, медицина на трудот, гинеколог, педијатар, стоматолог, пнеумофтизиолог, радиолог, физикална медицина и рехабилитација и дерматовенеролог, кои работат во примарна здравствена заштита) — 30% од цената на прегледот утврдена со самоуправен општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заштита;
3. болничко лекување — 5% од цената на болничкиот ден утврдена со самоуправниот општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заштита, за секој болнички ден заклучно до 30-от ден на болничкото лекување;
4. продолжено лекување во природните лекувањашта кои во лекувањето применуваат природен фактор, во Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања во Охрид, во Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични белодробни заболувања во Отешево, и Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје — 5% од цената на болничкиот ден утврдена со општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заштита;
5. лекување и рехабилитација во природни лекувањашта кои во лекувањето применуваат природен фактор — 50% од цената на болничкиот ден утврдена со самоуправен општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заштита;
6. естетска корекција на органи и делови на телото кај корисниците постари од 20 години, освен кога корекциите се потребни за премазнување на функционални гречки — 50% од трошоците за лекувањето;
7. вештачко прекинување на бременоста од немедицински причини, освен за жени кои имаат над 3 деца — 50% од цената утврдена со самоуправен општ акт на Републичката СИЗ за здравствена заштита;
8. здравствени услуги и лекување од труење со алкохол — 100% од направените трошоци за лекување, освен за хроничните алкохоличари;
9. ортопедски чевли освен ортопедски чевли за рамни стапала — 50% од цената на ортопедските чевли;
10. ортопедски чевли за рамно стапало — 100% од цената на ортопедските чевли, освен цената на ортопедските влошки;
11. кожни нараквици — 40% од утврдената цена;
12. сите видови чорапи, освен на корисниците од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети — 50% од утврдената цена;

13. затеги — 50% од утврдената цена;
14. суспензориуми — 50% од утврдената цена;
15. појаси — 50% од утврдената цена;
16. корсети и мидери — 50% од утврдената цена;
17. перика со одобрение на лекарска комисија — 60% од утврдената цена;
18. вештачка дојка без медицинска индикација — 100% од утврдената цена;
19. очила — 50% од утврдена цена;
20. контактни леќи — 30% од утврдената цена;
21. слушни помагала — 20% од утврдената цена;
22. забнопротетички средства — 20% од утврдената цена;
23. преглед без упат кај специјалисти освен во примарната здравствена заштита и субспецијалисти кога по цена на лекарот услугата не е неопходна — 100% од утврдената цена;
24. кожни капи — 50% од утврдената цена;
25. привремени и медијални протези — 50% од утврдената цена;
26. мајки придружнички на деца до 3 годишна возраст во Специјалната детска болница „Детска радост“ — Ичкики — 80% од цената на болничкиот ден.

Корисниците земјоделци во општинските СИЗ за здравствена заштита каде правата од здравствена заштита на корисниците земјоделци не се изедначени со правата на корисниците работници, учествуваат со 50% во цената на издадениот лек, односно цената на здравствената услуга но не помалку од учеството утврдено во став 1 од овој член.

## Член 3

Од учеството во трошоците при користењето на здравствена заштита, освен при користењето на здравствена заштита од член 2 став 1 точка 1 (освен за децата до 6 годишна возраст), 5, 6, 7, 8, 10 и 23 од оваа одлука, се ослободуваат:

1. децата, школските деца, школската младина и редовните студенти до крајот на пропишаното траење на студиите, а најдоцна до навршување на 26 години од животот;
2. корисниците уживатели на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат, уживателите на пензија со заштитен додаток и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат, членовите на семејствата кои остваруваат право на детски додаток, невработените корисници пријавени кај СИЗ за вработување и членовите на нивните семејства кои тие ги издржуваат, доколку немаат други приходи за издржување и дарителите на крв кои дале крв повеќе од 10 пати.

## Член 4

Од учеството во трошоците, освен за следните видови здравствена заштита, се ослободуваат:

1. жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и планирање на семејството, освен во случај на прекин на бременоста;
2. работниците во врска со лекувањето и рехабилитацијата од професионални болести и повреди на работа;
3. корисниците во врска со лекувањето од малтртни болести, прогресивни нервно-мускулни заболувања, церебрална парализа, мултиплексклероза, цистични фибрози и хемофилија;
4. корисниците во врска со лекувањето од заразни заболувања, ревматска грозница и нејзини компликации, шеќерната болест, ендемска нефропатија и бубрежна инсуфициенција, освен за ортопедски справи и помагала.

## Член 5

Доколку одделни категории на корисници со посебни прописи се ослободени од учеството во трошоците при користењето на одделни права утврдени во член 2 од оваа одлука, износот на учеството кој

пага на товар на корисникот по оваа одлука СИЗ за здравствена заштита го рефундира од надлежниот орган во согласност со тие прописи.

#### Член 6

Валоризација на износите на учеството на корисникот во трошоците на здравствена заштита се врши само на учеството утврдено во апсолутни износи.

Валоризација на износот од став 1 на овој член се врши два пати годишно согласно дозволеният пораст на средствата за здравствена заштита на основа на значајно објавени податоци од овластениот орган во Републиката.

#### Член 7

Учеството во трошоците при користењето на здравствената заштита утврдено со оваа одлука корисниците го плаќаат непосредно во здравствената организација односно друга организација во која користат здравствена заштита.

Во случаите кога учеството во трошоците за здравствена заштита се утврдува во процент од цената на услугата, апсолутниот износ се одредува спрема цената на услугата во здравствената, односно друга организација во која се користи услугата.

Средствата кои здравствената односно друга организација ги наплати на име на учество се приходи на заедницата на здравствена заштита.

За наплатениот износ на учеството во трошоците при користење на здравствена заштита организациите од став 1 на овој член ја смалуваат пресметката на своите услуги на надлежната заедница за здравствена заштита, освен ако со самоуправни спогодба помеѓу организацијата и заедницата ова намалување е регулирано на друг начин.

Доколку цената на лекот е помала од утврденото учество, корисникот ја плаќа цената на лекот.

#### Член 8

Ослободувањето од учеството на корисникот во трошоците за здравствена заштита здравствената односно друга организација го врши врз основа на исправа со која се докажува својството од член 3 и 4 од оваа одлука односно врз основа на исправа која му ја издава заедницата за здравствена заштита за повреда на работа.

#### Член 9

На рецептата за добивање на лек за корисниците од член 3 и 4 од оваа одлука, на предвидено место или на грбот на рецептата здравствениот работник ја впишува шифрата на заболувањето или друга ознака со која се потврдува својството односно основот за ослободување од учество со свој потпис и печат.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за видовите и износите на учеството на корисниците на правата од здравствена заштита во трошоците за одделни видови здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 7/88) и Одлуката за дополнување на Одлуката за видовите и износите на учеството на корисниците на правата од здравствена заштита во трошоците за одделни видови здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/88).

Бр. 08-1985/1

1 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател,

д-р Кирил Апостолов, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека се води спор под П. бр. 892/88 за сопственост на семејна станбена зграда и право на користење на земјиште помеѓу тужителот Сулимановски Елмаз од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 10-8, с. Д. Нерези и тужениот Абдиев Сефер од Скопје, со непознато место на живеење. Вредност на спорот 860.000 динари. Во смисла на член 84 од ЗПП на тужениот му е поставен привремен застапник адвокатот Даница Стошиќ од Скопје, која ќе го застапува се додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII П. бр. 892/88. (219)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мирвет Куртиш од Скопје, ул. „Вашингтонска“ бр. 34, нас. Шуто Оризари, против тужениот Хамди Сулејмани од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Хамди Сулејмани од Скопје да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2869/88. (209)

Пред овој суд е заведен спор за отказ на користење на стан по тужбата на тужителот Здружена СИЗ за становање на град Скопје против тужениот Стево Секуловски од Скопје, ул. „681“ бр. 38, а сега со непозната адреса на живеење во САД.

Се повикува тужениот Стево Секуловски да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот до овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I П. бр. 2192/88. (210)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Трубаннин Керим од с. Долно Коњари покрена постапка за поништување на загубените чекови издадени од Љубљанска банка — Основна банка Скопје од бр. 1256235 заклучно со бр. 1256240. Чековите се издадени на тековна сметка на негово име под бр. 5228/48.

Се повикува лицето што ги нашло чековите да ги пријави на судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Исто така се повикува на судот да ги пријави пронајдените чекови и друго лице кое што знае дека загубените чекови ги пронашло трето лице. Доколку во рок од 30 дена чековите не се пријават на судот, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 184/88. (207)

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје е заведен спор за расправане на оставината на покојната Ѓурѓа Зуккиќ, родена на 4. VIII. 1897 година во Не-

рези — Скопје, почината на 5 VII. 1981 година во Скопје, каде редовно живеела.

Како наследници на покојната се јавуваат и учеснициите Нада Талевока и Јованче Парчевски, нејзини внуци, сега со непозната адреса на живеење во Австралија.

Се повикуваат Нада Талевока и Јованче Парчевски, да се јават во овој суд во рок од една година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или пак во истиот рок, да ја достават својата сегашна точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател во смисла на член 132 од ЗВП, кој ќе ги штити нивните интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 809/86. (208)

Пред овој суд е заведен спор за зголемување на издршка по тужбата на малолетниот тужител Медихан Али, застапуван од законскиот застапник мајката Илмија Бсад од Скопје, против тужениот Исмет Али, сега на привремена работа во Германија, со непознато место и адреса на живеење.

Се повикува тужениот Исмет Али да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или пак во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена или не постапи како во претходниот став, на истиот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2478/88. (213)

Пред овој суд е заведен спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Асани Љутви и Асани Фарук против тужениот Алиоски Мехмед од Скопје, кој пред 10 години заминал за Турција, и со непозната адреса. Вредност на спорот е неопределена.

Се повикува Алиоски Мехмед кој живее во Турција, со непозната адреса, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или пак во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење на судот.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот судот по службена должност ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. бр. 2780/88. (214)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Пред Општинскиот суд во Крушево, заведен е спор за развод на брак на тужителката Савова Елена од Крушево, ул. „Киро Фетак“ бр. 39 против тужениот Савов Стефан од НР Бугарија, каде што порано живеел, а од с. Светља, општина Перник.

Тужениот заминал од НР Бугарија во 1983 година, без право да се врати во државата во непознат правец и со непозната адреса.

Се повикуваат лицата кој што знаат за неговиот живот да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведената постапка судот ќе донесе решение со кое ќе одреди старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Крушево, П. бр. 154/88.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за доделување на малолетно дете по тужбата на тужителката Гариќ Душанка од с. Теарце, против тужениот Есати Низамедин од с. Теарце, а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот Есати Низамедин од с. Теарце, а сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или постави свој полномошник. Доколку во тој рок не го стори тоа судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1191/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по однос на одржувачка по тужбата на тужителот Стефановски Бранко од Тетово, против тужената Момировска вд. Костова Анка, родена Исавиќ од Тетово, сега со непозната адреса во Канада.

Се повикува тужената Момировска, вд. Костова Анка, родена Исавиќ од Тетово, сега со непозната адреса во Канада, да се јави во овој суд во рок од 30 дена, да ја достави својата адреса или постави полномошник. Во спротивно по истекот на овој рок судот ќе ја постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1486/88.

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Андријевиќ Стеван од Тетово, ул. „Ј. Сандански“ бр. 55, против тужената Јовановиќ Дара, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Јовановиќ Дара од Тетово да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Доколку во овој рок тоа не го стори судот ќе ја постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1490/88.

Пред овој суд се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителите Салихи Мурат, Салихи Шабан, Агуши Агуш, Агуши Аврим, Нуредини Мухарем и Исмаили Селим, сите од с. Несалца, СО — Бујановац и Идризи Идриз од с. Летовица, СО — Бујановац против тужениот Куртеши Бајрам од Тетово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Куртеши Бајрам од Тетово, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 158/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Сабри, родена Камбери Бехије од Тетово, против тужениот Сабри Исмириза од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење. Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса, или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1575/88.



## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1284/87 од 6. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 4-2253-0-0-0, го запиша во судскиот регистар формирањето и конституирањето на Работната заедница под фирма: Општински сојуз на возачи — Валандово, Работна заедница за обука на кандидати за возачи Авто-школа „7-ми Септември“. Н. Сол. О., Валандово, ул. „Првомајска“ бб.

Работната заедница е формирана со одлука на Претседателството на Општинскиот сојуз на возачите — Валандово, бр. 96 од 27. IV. 1987 година.

Основач е Општинскиот сојуз на возачите — Валандово.

Основна дејност:

120190 — Стекнување на посебно знаење за управување на моторни возила.

Работната заедница истапува во правниот промет во име и за сметка на Општинскиот сојуз на возачите — Валандово.

За обврските на работната заедница, сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Општинскиот сојуз на возачите — Валандово.

Лице овластено за застапување е Костов Васо, стручен секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1284/87. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1626/87 од 23. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2260-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на ЦОУ под фирма: Централно основно училиште „Христијан Карпош“ ЦО, с. Младо Нагоричане.

Централното основно училиште е основано со Самоуправна спогодба за здружување бр. 203/2 од 7. XII. 1987 година помеѓу ЦОУ „Моша Пијаде“ с. Обловце и ЦОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ од с. Младо Нагоричане, Решение бр. 08-1206/XIII-8 од 18. XII. 1987 година.

Основни дејности:

120111 — основно образование од општ тип.

Централното основно училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на овластувањата утврдени со Статутот.

За обврските во правниот промет со трети лица Централното основно училиште одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Пешевски Круме, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1626/87. (284)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1628/87 од 23. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-305-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Работната организација со следните податоци: Престанок на Централното основно училиште „Моша Пијаде“ с. Обловце, со целосна одговорност, поради здружување со Централното основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, со целосна одговорност, од с. Младо Нагоричане, во ново Централно основно училиште „Христијан Карпош“, Ц. О., Младо Нагоричане.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1628/87. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1627/87 од 23. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-119-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на РО со следните податоци: Се запишува престанокот на Централното ос-

новно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, со целосна одговорност, од с. Младо Нагоричане, поради здружување со Централното основно училиште „Моша Пијаде“ с. Обловце во ново Централно училиште „Христијан Карпош“, Ц. О. с. Младо Нагоричане.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1627/87. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 463 од 24. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1448-0-0-0 ги запиша во судскиот регистар промената на адресата и промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, со целосна одговорност, Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашната адреса на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 4.

Се запишува нова адреса на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2.

Се брише досегашниот застапник Сретко Ивановски, а се запишува новиот застапник Спасовски Звонимир, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 463/88. (287)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1032 од 9. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член на задругата Станбена задруга „Пролет“, О. Сол. О. — Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 1, со следните податоци: Се запишува пристапувањето на новиот член во задругата Ноиќ Сузана.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1032/88. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1089 од 26. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската градежно занаетчиската задруга „Идеал“, Ц. О., Скопје ул. „Лазо Личевски“ бр. 58, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Костов Коста, в. д. директор, а се запишува новиот в. д. Ангелковиќ Светлана, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1089/88. (289)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 948 од 29. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно занаетчиската услужна задруга „Гарант“, Ц. О. и ограничено емство, Скопје, ул. „Васил Горгов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Василија Јордановски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Арапиноски Андон, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 948/88. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 673 од 25. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-12-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање и конституирање во нова РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Рударско-геолошки факултет — Штип, во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје, Универ-

зитетски центар за математичко технички науки, О. Сол. О., со ООЗТ Скопје, поради организирање и конституирање во нова РО без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 673/88. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 929 од 6. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2144-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кончанка“ Р. О. с. Ново Конско — Гевгелија, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Ристо Кралев, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 929/88. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1106 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-344-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Денче Дејановски“, Ц. О., Маврови Анови, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милошевски Цветко в. д. директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Абдија Зекир, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1106/88. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1095 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-8-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“, н. сол. о. со ООЗТ Кичево, ООЗТ Централно основно училиште „Мирче Ацев“ с. Лиочани, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митаноски Ружица, директор, а се запишува новиот застапник Сазданоски Младен, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1095/88. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1113 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-943-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на ООЗТ кон друго ООЗТ во состав на иста РО со следните податоци: Се запишува аднотацијата за здружување на ООЗТ Економско училиште „Моша Пијаде“ Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, кон ООЗТ Училиште за средно образование „Гоце Делчев“ — Куманово, ул. „Перо Чичо“ бр. 31-а Куманово, и двете во состав на Училишниот центар за средно образование Н. Сол. О. со ООЗТ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1113/88. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1114 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-943-2-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружување кон друго ООЗТ во состав на истата РО со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, поради здружување кон ООЗТ Училиште за средно образование „Гоце Делчев“ — Куманово, ул. „Перо Чичо“ бр. 31-а и двете во состав на Училишниот центар за средно образование Н. Сол. О. со ООЗТ Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1114/88. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1094 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2201-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Градинарско земјоделската задруга „Мак Комерц“, Р. О., с. Марена — Кавадарци, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

070211 — жита и мелнички производи;  
070212 — зеленчук, овошје и преработки;  
070213 — алкохолни пијалаци;  
070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал;  
070225 — хемиски производи бои и лакови.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1094/88. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 431 од 5. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-1-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Економски факултет — „Скопје“ во Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, во состав на ООЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки Н. Сол. О. со ООЗТ, Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, поради конституирање во работна организација Економски факултет — „Скопје“, Ц. О., Скопје булевар „Крсте Мисирков“ бб, при Универзитетскиот центар за општествени науки — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 431/88. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1130 од 5. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2027-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната заедница за вршење на административни-технички и други работи за заеднички интерес на месните заедници од општина „Чаир“, Ц. О., Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. раководител Мојсо Поповски, се брише, а се запишува новиот застапник Митре Трајковски в. д. раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1130/88. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1042 од 7. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1631-7-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Илинден“ О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Браќа Рамиз Хамид“ Скопје, ул. „Нов живот“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димовска Стевка, в. д. директор со ограничување до 50.000 динари, а се запишува Јовановски Благоја, директор, со ограничување до 100.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1042/88. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1078 од 21. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2209-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Градежно занаетчиската задруга „Галеб“, О. Суб. О. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 74-К-3 — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Галевски Тодор, се запишува како директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1078/88. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 157 од 5. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2262-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација под фирма: Универзитетски центар за општествени науки — Скопје. Работна организација Економски факултет „Скопје“, Ц. О., Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб.

Одлуката за издвојување на ООЗТ Економски факултет „Скопје“ во Скопје од РО Факултет за економски науки Скопје, е донесена на 30. XII. 1987 година под бр. 02-2910/1.

Основна дејност:

120145 — факултет и високи школи за општествени науки;

120205 — научноистражувачка дејност во областа на економските науки.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица оваа работна организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е проф. д-р Си-ниша Спасов, декан без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 157/88. (305)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1108 од 30. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Шумарскиот факултет, Ц. О., Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Живоин Георгиевски, декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Александар Андоноски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1108/88. (306)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 27 од 12. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1865-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Работна организација за основно воспитание и образование „Алија Авдовиќ“ Ц. О., с. Батинци — Скопје, под фирма: Работна организација за основно воспитание и образование „Алија Авдовиќ“, Ц. О., с. Батинци — Скопје.

Основна дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Митевска Јелица, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 27/88. (307)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 315 од 13. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 526, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за обука за одбрана и заштита „Панде Кајзиро“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Александар Вртановски, в. д. директор.

Му престанува овластувањето на Душко Петровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 315/88. (308)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 313 од 13. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 11, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СИЗ ОСИЗ за унапредување и користење на па-сишта и утрини — Битола, со следните податоци:

Лице овластено за застапување е Аце Петровски, раководител.

Му престанува овластувањето на Александар Нелковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 313/88. (309)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението бр. 274 од 29. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 47, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Средно стручно угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Шикалески Томе, в. д. директор, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето на Јагода Н. Ристевска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 274/88. (310)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 245 од 6. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 695, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Издавачка РО „Стремеж“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Трајче Крстески, в. д. директор.

Му престанува овластувањето на Благоја Ристески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 245/88. (311)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 240 од 1. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 21, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО ЕМУЦ „Ристе Ристески — Ричко“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Чешелкоски Петре, индивидуален работодаден орган.

Му престанува овластувањето на Бунески Станко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 240/88. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 733 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-10-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 73, Скопје, во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитетски центар за математичко технички науки О. Сол. О. со ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 733/88. (240)

## КОНКУРСИ

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), РО Фабрика за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип

распишува  
КОНКУРС

за подобност на изведувачи поради отстапување работи за изградба на инвестиционен објект Предмет на конкурсот е утврдување подобност на изведувачки организации на здружен труд за

отстапување, реконструкција, модернизација и проширување на погон за преработка на секундарна суловина при РО Ф-ка за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип.

Предмет на отстапување се следните работи:

- градежни и градежно-занаетчиски работи за адаптација на постоечки објект;
- изработка и монтажа на опрема;
- инсталатерски работи.

Рок за изведување на работите е 8 месеци. Почеток на работите е јануари 1989 година. Ориентационата вредност на работите е околу 1.300.000.000 динари. Рок за поднесување понуди за подобност е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Заинтересираните работни организации што сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите работи, треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот.

Пријавата за конкурсот мора да содржи:

- полн назив на работната организација, точна адреса и основна дејност;
- препис од регистарот во стопанскиот суд;
- доказ за финансиската состојба заверена од СОК;

— образец-биланс на успехот во 1987 година и за првите 6 месеци од 1988 година;

— податоци за стручните кадри и механизацијата што ќе бидат ангажирани при изведбата на работите;

— референс листа на досега изведените објекти;

— гарантен рок и начин на гарантирање;

— изјава дека во гарантниот рок ќе му се издаде на инвеститорот бланко меница за отстранување на недостатоците на објектот во гарантниот рок;

— список на кооперантите;

— податоци за можноста, висината и условите за кредитирање;

— изјава за можноста на договарање на фиксните единечни цени;

— изјава на можноста на договарање на изградба по системот „вдуч на рака“;

— изјава дека ги прифаќа условите пропишани со овој конкурс;

— евентуално други податоци што понудувачот ги смета за корисни за оценка на подобноста.

Пријавите што нема да ги содржат податоците по конкурсот и навремено нема да бидат поднесени, нема да се земат за разгледување.

По разгледувањето на податоците од поднесените пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе изготви дефинитивна листа на понудувачи што ќе ги оцени за подобни и ќе ги известат понудувачите за изборот во рок од 10 дена.

Понудите да се доставуваат на адреса: РО Ф-ка за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип, 92210 — Пробиштип.

#### СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 27/86) собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат

Избор на еден судија во општинскиот суд Скопје II — Скопје

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/77 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

#### О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот стопански суд — Скопје

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

#### СОДРЖИНА

	Страна
790. Одлука за висината на придонесот што се наплатува во полза на Црвениот крст на Македонија — — — — —	807
791. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	807
792. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	807
793. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	808
794. Одлука за користење на средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — —	808
795. Одлука за изменување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година — — — — —	808
796. Одлука за изменување на Одлуката за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	808
797. Одлука за измена на распоредот на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1988 година — — — — —	809
798. Одлука за изменување на Одлуката за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — — — — —	809
799. Одлука за износот на дневницата на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија — — — — —	809
800. Одлука за износот на надоместокот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија — — — — —	810
801. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 143/88 од 5 октомври 1988 година — — — — —	810
802. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 287/85 од 13 октомври 1988 година — — — — —	811
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
245. Одлука за учество на корисниците во трошоците за здравствена заштита — — — — —	812